

Формулар - Барање за исправка на личните податоци

БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Барател

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Вработен
- Застапник во осигурување
- Ангажирано лице (соработник)
- Клиент
- Друга категорија на субјект на лични податоци

3. Опис на барањето за исправка на лични податоци

Согласно членот 20 од ЗЗЛП, барам од ВИНЕР ЛАЈФ-ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП да ги исправи односно дополни моите лични податоци, и тоа:

Како што е утврдено во членот 20 од ЗЗЛП, имате обврска да ме информирате за преземените дејствија во рок од 15 дена од приемот на барањето.

4. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои ја оправдуваат исправката на податоците

- _____
- _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Формулар - Барање за исправка на личните податоци

Јас, _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно ВИНЕР ЛАЈФ-ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

ВИНЕР ЛАЈФ-ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП, Бул. 11 Октомври бр.25 кат 8, 1000 Скопје

Или на е-маил: ozlp@winnerlife.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено: _____		
Да се наведе зошто се одбива барањето: _____		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: _____ Контакт: _____	Датум Click or tap to enter a date.	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.